



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Сабота, 10 октомври 1992
Скопје
Број 60 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 800
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1200.

Врз основа на член 28 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 3/88, 59/88, 82/90 и 96/91) и член 6 од Уставниот закон на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУРСОТ НА ДЕНАРОТ

1. Средниот курс на денарот спрема:
– германската марка (DEM) се утврдува на ниво од 600 денари за една германска марка;
– австрискиот шилинг (ATS) се утврдува на ниво од 85,1820 денари за еден австриски шилинг;
– францускиот франк (FRF) се утврдува на ниво од 176,4240 денари за еден француски франк;
– италијанската лира (ITL) се утврдува на ниво од 0,7674 денари за една италијанска лира;
– швајцарскиот франк (CHF) се утврдува на ниво од 676,3800 денари за еден швајцарски франк;
– англиската фунта (GBP) се утврдува на ниво од 1.652,5200 денари за една англиска фунта;
– американскиот долар (USD) се утврдува на ниво од 865,0800 денари за еден американски долар.

2. Врз основа на курсевите од точка 1 на оваа одлука, Народната банка на Република Македонија ги утврдува курсевите на денарот спрема другите конвертибилни валути кои се предмет на купување и продажба на девизниот пазар, по принципот на правилно вкрстени курсеви.

3. Курсот на денарот спрема пресметковниот долар се формира на ниво на курсот на денарот спрема американскиот долар.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на курсот на домашната валута („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3039/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1201.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување и отстранување на растројствата на пазарот и во движењето на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршењето на услугите, се пропишува мерката највисоко ниво на цената на следните производи и услуги:

- пренос на електрична енергија;
- дистрибуција на електрична енергија;
- ПТТ услуги;
- промет на мало со нафтени деривати;
- производство и дистрибуција на вода;
- погребални услуги;
- пречистување и одведување на отпадните води, освен колекторите;
- производство и дистрибуција на топлина и парно греење;
- производство и промет на леб;
- производство и промет на брашно;
- производство и промет на млеко;
- станарина; и
- задолжително осигурување на моторни возила.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3034/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1202.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Претпријатијата и другите правни лица што вршат производство, пренос и дистрибуција на електричната енергија можат цените што се формирани според постојните прописи да ги зголемат до 75%.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3025/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1203.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА И МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА МЛЕКОТО

1. Претпријатијата и другите правни лица што се занимаваат со производство и преработка на свежо млеко сами или во кооперација со индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители), можат да го откупуваат млекото најмалку 81,25 денари од маслената единица, односно 65% од малопродажната цена на пастеризирано млеко пакувано во фолија, франко – собирно место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

2. Како највисока малопродажна цена на пастеризирано-хомогенизирано кравјо млеко пакувано во фолија (полиетилен) се определува 400,00 ден/литар, пакувано во пјур-пак 460,00 ден/литар.

Цената од став 1 на оваа точка важи за кравјо млеко кое содржи 3,2% млечна маст.

Ако млекото содржи поголем или помал процент на млечна маст цената од став 1 на оваа точка сразмерно се зголемува или намалува, со тоа што за кравјото млеко се признава најмалку до 4,3% млечна маст.

3. Цената од точка 1 и 2 од оваа одлука се однесува на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

- 1) да има најмалку 8,5% сува материја без маст;
- 2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точката на мрзнење која не смее да биде поголема од 0,53° C или индексот на рефракција да не е помал од 1.3420 или бројот на рефракцијата да не е помал од 39;
- 3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6% сметајќи по Сокслет – хенгел;
- 4) времето на обезбедување на метиленското синило да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандард на количина на метиленско синило);
- 5) да има најмалку 3,2% млечна маст;
- 6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, жива, или со други лекови кои преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време од 5 дена по лекувањето.

4. Со парична казна од 30.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатието и друго правно лице кое врши промет на млеко по повисоки цени од цените определени во точка 2 на оваа одлука.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во претпријатието и другото правно лице со парична казна од 3.000 до 10.000 денари.

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист.

5. Со парична казна од 25.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок вршителот на дејност со личен труд – промет на млеко, ако цената на млекото ја формира по повисоки цени од определените во точка 2 на оваа одлука.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на најви-

соката откупна и малопродажна цена на млекото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/92).

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3027/1
9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1204.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. Претпријатијата и другите правни лица и лицата што вршат дејност со самостоен личен труд (во натамошниот текст: производители), кои произведуваат брашно, можат цените на брашното да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа:

- Брашно тип „500“ до 499,00 ден/кг
- Брашно тип „850“ до 320,00 ден/кг

Цените на брашното од став 1 на оваа точка важат како највисоки продажни цени на производителите франко натоварени во вагон или камион на најблиската натоварна станица на производителот.

На цената од став 1 на оваа точка може да се пресметуваат и трошоците на амбалажата.

2. Претпријатијата и другите правни лица и лицата што вршат дејност со самостоен личен труд (во натамошниот текст: иматели на дуќани) кои вршат промет на брашно, можат цените на брашното да ги формираат така што највисоките цени на пакуваното брашно на големо и мало да изнесува, и тоа:

- Брашно тип „500“ 1/1 кг на големо 559,00 ден/кг
- Брашно тип „500“ 1/1 кг на мало 639,00 ден/кг

3. Претпријатијата и другите правни лица и имателите на дуќани кои произведуваат леб, можат цените на лебот да ги формираат така што малопродажната цена на лебот тип „500“ од 600 грама да изнесува 350,00 денари.

4. На претпријатијата и другите правни лица и имателите на дуќани кои произведуваат леб, ќе им се исплатува компензација и тоа: на пекарите со млинови по 90 денари по парче, а на пекарите без млинови 100 денари по парче.

Исплатата на компензацијата ќе се обезбеди од средствата на Републичкиот буџет.

5. Со парична казна од 30.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок претпријатието и друго правно лице ако цените на своите производи ги формираат спротивно на одредбите на точките од 1 до 5 од оваа одлука.

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во претпријатието и другото правно

лице со парична казна од 3.000 до 10.000 денари.

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист.

6. Со парична казна од 25.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан, кој произведува брашно, врши промет на брашно, произведува и врши промет на леб, ако цената на брашното и лебот ја формира спротивно на одредбите од точките 1 и 3 на оваа одлука.

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на највисоки цени на брашното и лебот („Службен весник на Република Македонија“, бр. 50/92).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3028/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1205.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), член 13 од Законот за системот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон на Уставот на Република Македонија се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА СТАНАРИНАТА

1. Претпријатијата и другите правни лица постојните цени на станарината можат да ги зголемат најмногу до 50%.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престануваат да важат одредбите од точка 1, став 1, алинеја 5 од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3029/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1206.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ- НИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Претпријатијата и другите правни лица кои вршат комунални услуги можат цените на одделни ко-

мунални услуги формирани и применети според постојните прописи, да ги зголемат и тоа:

- вода за пиење и прочистување и одводнување на отпадни води. до 75%
- производство на сурова вода до 75%

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоко ниво на цените на одделни комунални услуги донесена од Владата на Република Македонија под бр. 23-2536/1 од 25.VIII.1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/92).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3030/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1207.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ- НИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИ- ГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. Цените на услугите за задолжително осигурување на моторните возила кои се формирани и применети според постојните прописи може да се зголемат до 30%.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување највисоко ниво на цените на услугите за задолжително осигурување на моторните возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/92).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3031/1 Претседател на Владата,
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.
Скопје

1208.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ- НИТЕ НА ПТТ УСЛУГИТЕ

1. Цените на ПТТ услугите формирани и применети според постојните прописи можат да се зголемат до 40%.

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука не се однесуваат на ПТТ услугите во платниот промет.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на ПТТ услугите („Службен весник на Република Македонија“ број 41/92).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3033/1
9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1209.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), а во врска со член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ УСЛУГИ

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд кои вршат погребални услуги цените на тие услуги формирани и применети според постојните прописи можат да ги зголемат најмногу до 50%.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важат одредбите од точка 1, став 2, алинеја 6 од Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на одделни производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3035/1
9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1210.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), и член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ И ШЕЌЕРОТ

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд кои произведуваат и вршат промет на масло за јадење и шеќер цените ги формираат слободно според условите на пазарот.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важат Одлуката за определување највисоки

цени на маслото за јадење и Одлуката за определување највисоки цени на шеќерот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3036/1
9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1211.

Врз основа на член 140-а, став 1, точка 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 13/86, 3/88, 59/88 и 82/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ДЕНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ СРЕДСТВА

1. Денарите што потекнуваат од продадените ефективни странски средства на овластена банка граѓаните на Република Македонија можат да ги користат за купување на одделни производи утврдени со оваа одлука.

2. Под производи од точка 1 на оваа одлука се подразбираат: мебел, телевизори, радио-приемници, видео-рекордери и плеери, радио-касетофони, грамофони, музички столбови, фрижидери, замрзнувачи, машини за перење алишта и машини за миење садови, бојлери, кади, електрични и шпорети на гас и комбинирани шпорети на гас и струја, трајножаречки печки и шпорети во кои се гори јаглен, печки и шпорети на цврсто гориво (дрво, јаглен), машини за шиење, кожи, вештачки кожи, скаќ, природни крзна и производи од кожа, гума и производи од гума, приколки на патнички автомобили и велосипеди и трицикли, велосипеди и трицикли со мотор, моторни велосипеди чија работна зафатнина на моторот не поминува 100 см³ и детски колички (колички за бебиња), украсни и други производи од сите видови или форми изработени со повеќе од 2% злато или други благородни метали (латина и други) односно производи изработени со повеќе од 50% сребро, природни скапоцени камења и природен бисер и производи од сите видови форми изработени со бесценети камења и бисер, парфимериски и козметички производи, со рака јазлени теписи со повеќе од 120.000 јазли по 1 м² и кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и др.) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и други производи) застапени со повеќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и крзна.

3. На продадените производи од точка 2 на оваа одлука, се плаќа данок на промет на производи во висина од 50% од пропишаните етапки, ако прометот на тие производи е извршен под условите и на начинот што се пропишани со оваа одлука.

4. Правните лица што ги продаваат производите од точка 2 на оваа одлука се должни за продадените производи да водат посебна евиденција, со тоа што за износот на вкalkулираниот, а ненаплатен рок на промет да ја намалат продажната цена.

5. Овластената банка издава потврда за износот на денарите што потекнуваат од продажба на ефективни странски средства на пропишан образец.

Потврдата од став 1 на оваа точка се издава за период на важење од шест месеци.

Фактурната вредност на продадените производи намалена за износот на данок на промет мора да биде иста како износот на денарите назначени во потврдата од став 1 на оваа точка.

6. За спроведување на оваа одлука министерот за финансии во согласност со министерот за стопанство донесува упатство.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3038/1

9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата

Бранко Црвенковски, с.р.

1212.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републички надоместоци на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91, 47/91, 49/91, 54/91, 4/92, 18/92 и 33/92) во член 4, став 1 алинеја 1 и 2 се бришат, а во алинеја 3 се бришат зборовите „езерски сообраќај“ и „пловните објекти“.

Алинеја 4 се менува и гласи:

„– промет на дизел гориво Д-1 и Д-2 кои го набавуваат здравствените организации за погон на своите моторни возила, и претпријатијата кои се занимаваат со преработка на млеко, како и работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд преработка на млеко, под услови дизел-горивото да се користи за погон на моторните возила за транспорт на млекото.“

Став 2 се менува и гласи:

„На претпријатијата од областа на комуналната дејност што набавуваат и користат дизел-гориво Д-1 и Д-2 за погон на моторните возила за транспорт на смет, за погребни услуги и за мотори и моторни возила што се користат во дистрибуцијата на вода за пиење за купечите и платените количини на дизел-гориво им се одобрува регрес од малопродажната цена во износ од 43,00 денари“.

Став 5 се менува и гласи:

„На потрошувачите на нафтни деривати Д-1 и Д-2 кои се користат за погон на моторните возила за транспорт на млекото, за купените и платените количини на дизел-горивото им се одобрува регрес од 67,00 денари, а на потрошувачите на нафтни деривати Д-1 и Д-2 и ЕЛ став 1, алинеја 5 за купените и платените количини дизел-гориво им се одобрува регрес од малопродажната цена во износ од 90,00 денари.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3037/1

9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата

Бранко Црвенковски, с.р.

1213.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Одлуката за определување на малопродажни цени на одделни деривати на нафта за индивидуалните земјоделски производители („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/92 и 33/92) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3026/1

9 октомври 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,

Бранко Црвенковски, с.р.

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР**

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 7902/92 на регистарска влошка бр. 1-21657-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „Димекс“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул. „Локов“ бр. 3/2-2, Претпријатието е основано со акт за основање од 27.VI.1992 година, а основа е Најдовски Димче од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080119, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 110901, 110903, 110905, 110909. Дејности во надворешниот промет: 070310, 070320; застапување, посредување, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција, Албанија, консигнациона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Најдовски Димче, директор, застапник без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7902/92. (1472)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9355/92 на регистарска влошка бр. 1-21935-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Мешовитата здравствена организација – специјалистичка ординација за очни болести „Орбита“, д.о. Скопје, ул. „Наум Наумовски – Борче“ бр. 82.

Основаачи: Димитрова Јулијана, ул. – „Салвадор Аљенде“ бр. 14, Скопје, Димитров Димитар ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 14, Скопје, Глигор Темков, ул. „Фогелштанге“ бр. 1, Хикелхофен, СР Германија.

Дејности: 130120; надворешно-трговска дејност: 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување на претпријатието е Јулијана Димитрова директор, со неограничени овластувања за застапување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9355/92. (1473)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6337/92, на регистарска влошка бр. 1-406-0-0-0 го запиша во судскиот регистар надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за градежни материјали „8 Ноември“ Акционерско друштво во мешовита сопственост – Неготино.

Дејности во надворешен-трговски промет: 070310 и 070320.

Се запишува Пановски Цано, директор, без ограничување, за застапување во надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6337/92. (1474)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8914/92, на регистарска влошка бр. 1-14958-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало „Дипон-Комерц“, увоз-извоз, Д.О.О., Скопје, ул. „Шидска“ бр. 24/2-7.

Во претпријатието се проширува дејноста во внатрешен промет со: 011313, 011314, 011319, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 012324, 013121, 013400, 020110, 090160.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8914/92 (2662)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 1123/91, на регистарска влошка бр. 1-2800, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „Пазар на големо“, д.о.о., ул. „Довлецик“ бб., Битола. Основачи се Трговското претпријатие „Регионален пазар на големо“, д.о.о., Кавадарци и Водостопанско општествено претпријатие „Водостопанство-Пелагониа“, Битола.

Дејности: 013310, 013320, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 080502, 080190, 080201, 080202, 100390, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови и реекспорт.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Златевски Владимир, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1123/91 (1900)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 665/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за градежни и занаетчишки услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз и производство „КРЕМЕИ“, со П.О., ул. „Драгорска“ бр.58, Битола.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 070111, 070113, 050301, 050302, 070114, 070121, 070122, 070124, 070126, 070127, 070128, 070132, 011941, 012321, 013200, 012611, 012613, 080201, 080202, 012322, 011949, 110402, 110403, 050100, посредување и застапување во прометот на стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Југославија, меѓународна шпедиција.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Петрески Петре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 665/92. (1901)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 1667/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „КИМАБЕЛ“, со п.о., ул. „Лазо Филиповски“ бр.46, Прилеп. Основач е Милошески Кирил со МБ 0302957440017.

Дејности: 011941, 011949, 013030, 012622, 012623, 020110, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Полни овластувања, полна одговорност.

Милошески Кирил, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1667/92 (1902)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 30/92, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на Самоуправната интересна заедница за вработување со целосна одговорност, Ресен, согласно чл. 25 од Законот за измени и дополнувања на Законот за вработување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 30/92. (1983)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4604/92, го запиша на регистарска влошка бр. 1-18955-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското производно услужно претпријатие „МАПА“, Ц.О., ул. „Елinda Караманди“ бр. 12, Кавадарци. Претпријатието е основано со акт за основање од 20.IV.1992 година, а основач е Марија Манчева.

Дејности: 012321, 012323, 013500, 013111, 013113, 013114, 020110, 020121, 020131, 020140, 020202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 080121, 090123, 090124, 090131, 090132, 090139, 090140, 090201, 090202, 090209, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110903, 110904, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет

претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Славица Камчева, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 4604/92. (1984)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2266/92, на регистарска влошка бр. 1-5887, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз „Три аса“, п.о., ул. „Јорго Османов“ бр. 10-в, Битола. Основач е Атанасовска Елизабета.

Дејности: 080190, 080201, 080202, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, забавни игри, билијард, флипери и др.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Атанасовска Елизабета.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2266/92. (1985)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2275/92, на регистарска влошка бр. 1-5973, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „ПРИЛЕП-ПОН“, Д.О.О., експорт-импорт, П.О., ул. „Стив Наумов“ бр. 14, Прилеп. Основач е Илија Илимсевер.

Членот на друштвото не одговара за обврските на друштвото. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Ризикот од работењето го сноси основачот во висина на вложениите средства.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012621, 012623, 0123021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Николоски Горѓи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2275/92. (1986)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1759/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешовита сопственост за трговија на мало и големо, увоз-извоз „Центар“, Прилеп, п.о., уште со следните дејности: 110109, итредно-кредитно работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1759/92. (1987)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4778/92, на регистарска влошка бр. 1-19286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „БЕ-НИ“, увоз-извоз, д.о.о., ул. „Мите Богосенски“ бр. 53-6, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 15.IV.1992 година, а основач е Ефтимова Николина.

Дејности: 050301, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090131, 090132, 090139, 110303, 110309, 110909, надворешно-трговски дејности: 070310, 070320; посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Ефтимова Николина, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4778/92. (1988)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5524/92, на регистарска влошка бр. 1-2172-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејноста на Производно-трговското претпријатие „ТАСКА“, Кавадарци целосна одговорност, ул. „Киро Крстев“ бр. 58, со следните податоци:

Во внатрешно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: 013074, 020110, 020121, 020131, 080129, 080190, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070131, 070140, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250.

Во надворешно-трговскиот промет се запишуваат следните дејности: 070310, 070320; малограничен промет со прехранбени производи со Грција; малограничен промет со неперехранбени производи со Грција.

Се брише досегашниот застапник Јордан Коцев, директор, а се запишува нов застапник во внатрешно и надворешно трговско работење Делов Љупчо, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 3322/92. (1989)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5322/92, на регистарска влошка бр. 1-2966-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „РУВЕЛ“ Претпријатие за

домашина и надворешна трговија на мало и големо и услуги во надворешно-трговскиот промет, ул. „Благој Горев“ бр. 111, Титов Велес.

Дејности: во внатрешно-трговскиот промет се проширува со: 070121, 070127, 070150, 070131, 070125, 070227, 070240, 110301, 080121, 080190, 090110, 090160, 013021, 013115, 050302, 012001, 110109, 110909, 060503, 080201, 080202, 070229.

Во надворешно трговски промет се прошируваат следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; меѓународна шпедиција; агенциски услуги на транспорт; услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници; слободни царински продавници; реекспорт; консигнација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5322/92. (1990)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5680/92, на регистарска влошка бр. 1-19098-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, туризам и услуги во прометот „САКО“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. „Питу Гули“ бр. 46, Скопје. Претпријатието е основано со одлуката за основање бр. 1/92 од 12.IV.1992 година, а оснивачи се: Зоран Савиќ и Гоце Контески.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080190; 080201; 080202; 110302; 110309; 110909; 110310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства (ДОО).

Работоводен орган, директор, на претпријатието е лицето Савиќ Зоран, застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5680/92. (1848)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4008/92, на регистарска влошка бр. 1-7883-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ТАГ“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „Атиска“ бр. 25, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 26.XI.1992 година, а оснивач е Црногорска трговска компанија во мешовита сопственост од Титоград.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 110303; 110309; 110909; надворешно-трговски дејности: 070310; 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Александар Глушчевиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4008/92. (1849)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5879/92, на регистарска влошка бр. 1-2451-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основањето и застапникот на Претпријатието за промет на големо и мало „БРОКЕР“, ц.о., експорт-импорт, Скопје.

Се менува досегашното седиште на Претпријатието за промет на големо и мало „БРОКЕР“, ц.о., експорт-импорт, Скопје, „Езерце“ 2-6 и во иднина ќе биде на ул. „16 Македонска бригада“ 10/3-9, Скопје.

Со одлука бр. 02-61 од 18.V.1992 година во претпријатието пристапува Попов Зоран, а истапува Тодоровски Љупчо.

Се брише Љупчо Тодоровски, директор без ограничување, а се застапува новиот застапник Попов Зоран, директор, без ограничување на застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5879/92. (1850)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3012/92 на регистарска влошка бр. 1-19473-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието „ВТА“, Д.О.О., ул. „Градски ѕид“, блок III, локал 11, Скопје. Основачи се: „Вемекс Трансалине“, ул. „Моша Пијаде“ бр. 27, Љубљана и Кајевски Драган, ул. „Токариќ“ бр. 27-Б, Скопје.

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070131; 070132; 070140; 070150; 07021; 0702; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 08020; 080201; 080202; 11030; 110301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110902; 110903; 110905; 110909; 090189; 090131; 090132; 090133; 090139; 090121; 090122; 090209; надворешно-трговско работење: 0703; 070310; 070320.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Кајевски Драган, в.д. директор, со следното ограничување, за кое е потребно претходно согласност од оснивачите: набавка и продажба на основни средства; набавка и продажба на делови, работење и укинување на претпријатието; вработување и отпуштање на нови соработници; одобрување на пензии или исплати на други износи со цел на постигање на лична корист; инвестирање, и продажба на вложениот капитал; земање на кредити во висина од прку 10.000 ДЕМ изразени во национална валута; преземање на гаранции и гаранциски обврски; склучување на договори за кооперација; посредување застапување и продажните програми.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3012/92. (1851)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4395/92, на регистарска влошка бр. 1-18969-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Сопственото претпријатие со странско вложување за трговија „Филигран Призрен“, Д.О.О., Градски трговски центар, продавница бр. 4, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање од 10.IV.1991 година од Општественото претпријатие за производство на накит од злато, сребро „Филигран-Призрен“, ул. „Матија Губец“ бр. 96, Призрен.

Дејности во внатрешен трговски промет: 070123; 070223; откуп на скршено злато и сребро заради натамошна преработка.

Дејности во надворешен трговски промет: 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за обврските во правниот промет одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Давер Хаскука, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4395/92. (1852)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5510/92, на регистарска влошка бр. 1-806-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на стопанската дејност на Акционерското друштво за производство на пиво, склад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „СКОПЈЕ“, П.О., ул. „808“ бр. 12, Скопје. Скратено име: А.Д. ПИВАРА СКОПЈЕ, П.О.

Дејноста се проширува во внатрешниот трговски промет со: 070140; 070230; 110302; 110303; 110309; 110901; дејноста се проширува во надворешно-трговското работење со меѓународна шпедиција; меѓународно сообраќајно агенциски работи; меѓународна трговија со стоки; услуги за контрола на квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5510/92. (1853)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3875/92, на регистарска влошка бр. 1-19242-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за продажба и монтажа на ливтови „ДАКА МОНТАЖА“, ДОО СКОПЈЕ, П.О., „Градски ѕид“, блок 13, Скопје.

Дејности: 050301; 050302; 110303.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Трајче Димитријевски, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3875/92. (1854)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5214/92, на регистарска влошка бр. 1-19383-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на мало и големо и угостителство „КОМИТСКА НОК“, извоз-увоз, Д.О.О., со П.О., с. Сопиште, Скопје. Скратена фирма: „КОМИТСКА НОК“, извоз-увоз, Д.О.О., П.О., Скопје, с. Сопиште.

Дејности: 011119; 011231; 011232; 012130; 013904; 013909; 013010; 013021; 013022; 013030; 013041; 013121; 060501; 060502; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190; 090121; 110309; 110909; надворешно-трговски промет 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со ситот свој имот и средства. Основачот не одговара за обврските на претпријатието.

Претпријатието е друштво со ограничена одговорност (Д.О.О.).

Работоводен орган во едно и лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-трговскиот промет е Ратка Петренска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5214/92. (1855)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 422/92, на регистарска влошка бр. 1-15784-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МБИ-КОМЕРИ“, увоз-извоз, Ц.О., бул. „АСНОМ“ бр. 34, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 17.I.1992 година, а основач е Миливоје Игњатовиќ, ул. „Самойлова“ бр. 164/2-4, со л.к. бр. 959391 и МБ 2301952450104.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070122; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070125; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Миливоје Игњатовиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 422/92. (1856)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1847/92, на регистарска влошка бр. 1-19552-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за промет на големо и мало „РАСА-КОМЕРЦ“. П.О., увоз-извоз, с. Србица, Кичево. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 15.1.1992 година, а основач е Иса Незироски.

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132; 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070250; 070260; 11030; 110304; 110309; 110909; 08020; 080201; 080202; 0801; 080129; 080190; 090171; 090209; 110903; 01220; 012201; 012202; 012203; 0703; 070310; 070320; дејности во надворешно-трговскиот промет 0703; 070310; 070320; застапување на странски лица во Југосланија; продажба на странска стока од конвигнациони складови; сервисни услуги за увезените стоки и опрема, вршење на работи од привремен увоз и извоз на стоки; кулување на стоки во странство и нивно непосредна продажба во странство; други работи на посредување во надворешно-трговскиот промет; неограничен промет со сите соседни земји Албанија, Бугарија, Грција, Австралија, Италија, Романија и Унгарија.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Иса Незироски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1847/92 (1857)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2258/92, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на Акционерското друштво во мешовита сопственост увоз-извоз „Агромеханизација“, Битола, а.д., п.о., поради припојување кон Акционерското друштво во мешовита сопственост „Жито Битола“, а.д., п.о., согласно одлуката за припојување кон Акционерското друштво во мешовита сопственост „Жито Битола“ бр. 03-63 од 19.V.1992 година и одлуката за прифаќање на припојувањето бр. 02-1988/3 од 18.V.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2258/92 (1876)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2259/92, го запиша во судскиот регистар припојувањето на „Агромеханизација“, Акционерско друштво во мешовита сопственост, Битола, а.д., п.о., кон „Жито Битола“, Акционерско друштво во мешовита сопственост, Битола, а.д., п.о., согласно одлуката за припојувањето бр. 02 1988/3 од 18.V.1992 година.

Проширување на дејноста на „Жито Битола“ уште со следните дејности: 090121; 110903; 110905; 110909; продажба на стоки од конвигнациони складови на странски стоки и продажба на стоки од слободни царински продавници.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2259/92 (1877)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2558/92, на регистарска влошка бр.1-3224-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на „Треска“ претпријатие за шумарство „Демир Капија“, Демир Капија, с.о.о., ул. „Маршал Тито“ 66.

Дејноста во внатрешен промет се прошируваат со: 070211, 070212, 070214, 070219, 070220, 070221, 070223, 070224, 070225, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2558/92. (1742)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1224/91, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за производство, промет и услуги увоз-извоз „Јонгис“ Охрид, со о.о. ул. Никола Карев“, Трговски центар, Охрид.

Основач: Јованка Вретоска Гулеска од Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 261

Дејности: 011729, 070121, 070128, 070221, 070227, 070250, 070310, 070320, 090140, 050302, 110905.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Јованка Вретоска Гулеска, директор, со неограничени овластувања.

Одговорност на субјектот на уписот во прометот со трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.1224/91. (1743)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2710/92, на регистарска влошка бр.1-18609-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Приватното претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало „Јата-Комерц“. Крива Паланка, увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ 66. Претпријатието е основано со одлука за основање од 7.III.1992 година

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150 трговија на мало со индустриски отпадоци; 070211, 070212,

070213, 070, 070214, 070219 откуп на земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229 070230 070250 070260; Надворешно трговско работење. 070310, 070320; посредничтво; рекспорт; конвигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, Румунија, Австрија и Италија слободни царински продавници.

Претпријатието во правниот промет истапува со трети лица во свое име и за своја сметка.

Претпријатието за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Основачот на претпријатието е овластен за застапување на претпријатието во правниот промет на надворешно-трговско работење без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2710/92. (1744)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1436/92, на регистарска влошка бр.1-205-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на делови и именување на раководител на работната единица - „Рударство“, Работна единица „Индустрија“. Деловите на претпријатието имаат посебни овластувања во правниот промет при склучувањето на деловни договори и вршење на други правни дејствија во врска со извршувањето на дејноста на делот, и преставуваат самостојни профитни центри, со посебни потсметки. Овластен за застапување и граници на овластувањата се:

Љубе Јефтимов, раководител на РЕ „Рударство“, го застапува, претставува и потпишува делот н. претпријатието во правниот промет со трети лица при склучување на договори и вршење на други правни дејствија во врска со извршувањето на дејноста на делот на претпријатието.

Ангел Натков, раководител на РЕ „Индустрија“ го застапува, претставува и потпишува делот н. претпријатието во правниот промет со трети лица при склучувањето на договори и вршење на други правни дејствија во врска со извршувањето на дејноста на делот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр.1436/92 (1746)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег.бр.3718/92, на регистарска влошка бр.1-805-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на дејноста во надворешно трговски промет и лице овластено за застапување во надворешно трговски промет на Општественото претпријатие за угостителство, туризам и игри на среќа, трговија на големо и мало „Балкан“, ц.о.о., Кавадарци, плоштад „М. Тито“.

Дејности во надворешен трговски промет: 070300, 070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Лице овластено за застапување во надворешен трговски промет е Ицев Горѓи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3718/92. (1747)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6333/92, на регистарска влошка бр. 1-1298-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на дејноста во внатрешен и надворешен промет на „ИНТЕРИМПЕКС“, Акционерско друштво за надворешна и внатрешна трговија и туризам, П.О., ул. „11 Октомври“ бр. 32, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 060401, 060402.

Дејноста во надворешен трговски промет се проширува со: провоз на стоки и патници во меѓународниот воздушен сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6333/92. (1886)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5918/92, на регистарска влошка бр. 1-12575-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија, застапување, посредување и услуги „ТОТОКОМ“, Д. О.О., ул. „Црнице“ бр. 13, Скопје.

Дејноста на внатрешно – трговски промет се проширува со: 011710, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070121, 070112, 070123, 070125, 070126, 090139.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5918/92 (1887)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5540/92, на регистарска влошка бр. 1-1437-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапникот на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „МАКОИМПЕКС“, П.О., Скопје.

Се бришат досегашните застапници Јовановски Звонко, генерален директор и досегашниот застапник во надворешно – трговскиот и внатрешниот промет Рангелов Станиша, а се запишува застапникот на ПОС „МАКОИМПЕКС“, Скопје, Кузмановски Гиле, генерален директор и застапник во надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5540/92. (1888)

Од Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2721/91, на регистарска влошка бр. 1-3902, го запиша во судскиот регистар основането на Приватното претпријатие за градење услуги и трговија на големо и мало, увоз – извоз „ПРЕСЛИОН“, ул. „Павло Петруда“ бр. 8, Струга.

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090209.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот во внатрешно - надворешно - трговскиот промет со трети лица е Кузман Дејкоски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2721/91. (1889)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3574/92, на регистарска влошка бр. 1-19161-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, сообраќај и обука „БАЈЛОВО“, експорт - импорт, п.о., Скопје, ул. „1“ бр. 8, с. Ново Село. Основачи се Трајча Димитриевиќ и Перо Нафиџов, Скопје. Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-1/1 од 27.III. 1992 година.

Дејности: 012130, 013021, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 110903, 110909, 120190; надворешно - трговски дејности: 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот - трговскиот промет е Трајча Димитриевиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3574/92. (1890)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2730/92, на регистарска влошка бр. 1-18340-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо, увоз - извоз, застапување и посредување „МИНИМЕКС“, Д.О.О., ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 48-2-17, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 9.III.1992 година, а основач е Марија Миничкиќ.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320; застапување на странски претпријатија, посредување во прометот со странски претпријатија, услуги во надворешна трговија, 110303, 110309, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Марија Миничкиќ, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2730/92. (1891)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6169/92, на регистарска влошка бр. 1-20043-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало, производство и услуги „ДУЛИКАТ“, Ц.О., Кавадарци. Скратеното име на фирмата гласи: Претпријатието „ДУЛИКАТ“, Ц.О., Кавадарци. Одлука за основање на претпријатието во приватна сопственост.

Дејности во внатрешниот промет: 013030, 013071, 013072, 013073, 013074, 013099, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080201, 080202, 080190, 110309, 110909, 120190; дејности во меѓународниот промет е 070310, 070320, работи во посредување во надворешно - трговскиот промет, работи на застапување на странски лица во Југославија, увоз - извоз на стоки во малограничен промет со сите соседни земји: Грција, Бугарија и Албанија, продажба на странски и домашни стоки во слободните царински проваланци.

Дејноста на претпријатието во приватна сопственост е внатрешна и надворешна трговија на големо и мало, производство и услуги.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Мајсторова Катица, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6169/92. (1892)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2823/91, на регистарска влошка бр. 1-3986, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, туризам и трговија на големо и мало со увоз - извоз „ШУШЕ - КОМЕРЦ“, п.о., ул. „Лазарова“ бр. 8, Ресен.

Дејности: 080112, 080119, 080121, 080129, 080190, 080202, 060501, 060502, 012142, 012322, 090171, 090003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222,

070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, - надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и малограничен промет.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот се Шушевска Снежана и Шушевски Кире.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2823/91. (1893)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4980/92, на регистарска влошка бр. 1-20094-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатије „ФЛОРА“, Ц.О., увоз - извоз, с. Добарце, Тетово. Скратен назив на фирмата ПТП „ФЛОРА“, Ц.О., увоз - извоз, с. Добарце, Тетово. Основач е Зауец Муслиу, со акт бр. 01/92 од 25. IV. 1992 година.

Дејности: 012001, 012130, 012141, 012142, 012310, 012421, 012622, 012623, 012620, 013010, 013041, 013200, 030110, 020121, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090150, 100101, 110302, 110309, 110402, 110404, 110903, 110909, 130233, надворешно трговско работење: 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување на надворешен трговски промет, угостителски услуги, туристички услуги, комисиони и работи во областа на промет, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и други земји.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4980/92. (1894)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6802/92, на регистарска влошка бр. 1-3461-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието во општествена сопственост за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „ИНКОП“, ц.о., Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, Скопје.

Се разрецува досегашниот в.д. директор Савиќ Лепосава, без ограничување, а се запишува Прентоски Светолик, генерален директор, без ограничување, за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6802/92. (1895)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5078/92, на регистарска влошка бр. 1-18867-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатије „ЕНКО-КОМЕРЦ“ д.о.о., увоз-извоз, ул. „Карпош“ бр. 2, Тетово. Основано е со одлука на основачот Демири Зулбар од 24.IV.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070320, 080201, 080202, 090132, 090160, дејности во надворешниот промет 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства. Основачот не одговара за обврските на претпријатието, а ризикот го сноси до висината на вложените средства.

Претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет го застапува и претставува Демири Зулбар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5078/92. (1991)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2159/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното трговско претпријатије „АЛБЕТОНИ“, извоз-увоз, п.о., ул. „Јуџево“ бр. 37-б, Битола. Основачи се Тони Богдановски и Албен Исовски од Битола.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 110902, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320.

Полни овластувања; полна одговорност.

Директор на претпријатието е Тони Богдановски со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2159/92. (1992)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 4669/92, на регистарска влошка бр. 1-18649-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги, внатрешна и надворешна трговија „ЦИТРОЕН КОМЕРЦ“, извоз-увоз, д.о.о., ул. „Едвард Кардџ“ бр. 47, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 16. IV. 1992 година, а основач е Борче Секуловски.

Дејности: 090121, 090123, 090124, 090129, 090140, 090181, 090201, 090202, 090209, 060501, 060502, 060601, 060602, 060803, 080114, 080119, 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070129, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,

070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 012613, 012622, 012624, 013021, 013022, 020140, работи во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, консигнациона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Борче Секуловски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4669/92 (1993)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6302/92, на регистарска влошка бр. 1-12755-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на Градежно-услужниот претпријатие „МЛАДОСТ“ д.о.о., ул. „Раптански пат“ бб, Титов Велес.

Се брише досегашниот застапник Стефков Јордан, директор, со неограничена одговорност, а се запишува Качуров Атанас, директор, со неограничена одговорност, за застапување во внатрешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6302/92 (1994)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10222/91, на регистарска влошка бр. 1-15050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство и трговија „МАКПЛАСТ“, Скопје, со П.О., ул. „Никола Киров-Мајски“ бр. 44. Основач е Лазаревски Живко, М.А. 824528.

Дејности: 011832, 011941, 011949, 012909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070126, 070132, 070211, 070212, 070222, 070223, 070250

Неограничено овластување: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е директорот Живко Лазаревски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10222/91 (1996)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2297/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, производство, увоз-извоз „КОНОП – КОМЕРЦ“, Битола, п.о., ул. „Даме Груев“ бр. 44.

Дејности: 012511, 012523, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070190, 080201, 080202, 060502, 060503, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на Целиновиќ Алил, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2297/92 (1976)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2333/91, на регистарска влошка бр. 1-3357, го запиша во судскиот регистар основањето на Туристичко-прометното претпријатие „ТУПРОМ“, увоз-извоз, Охрид, ул. „15 Корпус“ бр. 75. Основач е Илија Иванов со акт од 4.XII.1991 година.

Дејности: 060301, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, малограничен промет: 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, менаџини; штедно-кредитно работење: 11039, 110903, 110905.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Симон Иванов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2333/91 (1978)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1783/91, на регистарска влошка бр. 1-3156, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговско-услужниот претпријатие „ЦАЈКО“, увоз-извоз, Охрид, П.О., ул. „Мирче Ацев“ бр. 33-2/7. Основач е Иван Цајкоски со акт од 25.IX.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски производи, шумски плодови и лековити билки: 070310, 070320; малограничен промет: 090131, поправка и одржување на електрични апарати за домаќинства: 090132.

Полни овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Иван Цајкоски

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1783/91 (1979)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 794/91, на регистарска влошка бр. 1-2661, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за мермер и бетонска галантерија „МИ-НЕРАЛ“, с. Лесковец, Охрид, П.О.

Дејности: 012001, 01202, 012142, 012201, 060502, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080100, 080120, 090150, 090160, 090129, 090212, 090223, 090122, 090124, 090139, 110309, 070310, 070320: надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со НР Албанија; изведување на инвеститорски работи во странство; услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници; агенциски услуги во транспортот; посредување и застапување во прометот со стоки и патници.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Јусуфовски Назме.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 794/91 (1981)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5728/92, на регистарска влошка бр. 1-1320-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената со следните податоци: „АВТОПРОГРЕС“ – Тетово, А.Д. со П.О., за производство на метални производи, автоделови, ремонт, сервис и промет, увоз-извоз, ул. „Илинденска“ бб, ја проширува следната дејност: 110309.

Во надворешно-трговскиот промет се проширува следната дејност: неспомнати услуги во областа на прометот; услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредување и вршење комисионни работи во областа на прометот на стоки и сообраќај и сл.

Се брише досегашниот застапник во надворешно-трговски промет Најденов Драган, овластено лице со неограничени овластувања, а се запишува Тофиловски Јован, овластено лице со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5728/92 (1982)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2697/91, на регистарска влошка бр. 1-3879, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, откуп и трговија „Пеонија“ Охрид, со п.о. Основач на претпријатието е: Иљоска Славица, ул. „Прва македонска ударна бригада“ 72, Охрид.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 013010, 013050, 013021, 020110, 020140, 070310, 070320.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Иљоска Славица, директор, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2697/92. (1949)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 418/92, го запиша во судскиот регистар именувашето на лицето овластено за застапување на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „Дунатекс“, експорт-импорт, Битола, п.о. За застапник на претпријатието и во надворешно трговскиот промет се назначува лицето Паца Трифунова, замник директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 418/92. (1950)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 518/92, на регистарска влошка бр. 1-4564, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало „Промкет“ увоз-извоз, п.о., Битола, „Добриновиќ Радосављевиќ“ бр. 14. Основач: Мира Цветковска со акти за основање од 6.II.1992 година.

Дејности: 012611, 012612, 012615, 012622, 012623, 012699, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090150, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Полни овластувања полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот Цветковска Мира.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 518/92. (1951)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2082/92, на регистарска влошка бр. 1-16706-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на

големо и мало и услуги „ГОКИ-ШПЕД“, п.о. увоз-извоз, ш.с. „Алдучка Чешма“ бр. 125, Куманово. Претпријатието е основано со Одлука за основање од 22.11.1992 година, а основач е Атанасовски Горан.

Дејности: 011311, 011320, 011390, 011420, 012201, 012322, 013021, 013041, 013099, 013200, 020110, 020140, 020201, 020202, 030003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060501, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070224, 070230, 070250, 070260, 080121, 080190, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090150, 090172, 090179, 090209, 100101, 110109, 110303, 110309, 110909; надворешно трговско работење: 070310, 070320; застапништво и посредништво; консигнациона продажба; меѓународен транспорт; малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Румунија, Австрија, Унгарија и Италија, слободни царински продавници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Атанасовски Горан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2082/92 (1974)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 16/92, на регистарска вложка бр. 3-4, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на Самоуправната интересна заедница за вработување „Крушево, согласно Законот за измедување и дополнување на Законот за вработување (чл. 25.)

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 16/92. (1973)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2180/92, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот в.д. директор на Општественото претпријатие „Живинарска фарма“, Демир Хисар, Ангеловски Љупчо од 20.V.1992 година ќе го застапува претпријатието како овластено лице за застапување, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2180/92 (1975)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1882/91, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало, услуги, туризам и угостителство „АЛПАХ“, Ресен, со п.о. ул. „Наум Веслиевски“ 39. Основач е Фаредин Сулооца.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110301, меѓународна шпедиција; посредување во прометот со стоки и услуги.

Полни овластувања; полна одговорност.

Директор е Фаредин Сулооца, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и истиот ќе го застапува и претставува претпријатието и во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1882/91. (1916)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2951/91, на регистарска вложка бр. 1-3224, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги, туризам и угостителство „Фарко“, П.О., Ресен.

Од претпријатието истапува основачот Фаредин Сулооца, а како основач пристапува Музасин Сулооца.

Му пристапува овластувањето за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет на Фаредин Сулооца, а како овластено лице се запишува Музасин Сулооца.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2951/91. (1917)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4529/92, на регистарска вложка бр. 1-18948-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговско претпријатие „ПАЛМА“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. „18 Ноември“ бр. 80, Гостивар. Скратено име на претпријатието гласи: „ПАЛМА“, Д.О.О., Гостивар. Претпријатието е основано со Одлука бр. 01-1 од 27.III.1992 година, а основач е Пиргози Шерафедин.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012201, 080190, 080201, 080202, дејности во надворешно-трговско работење: 070310-надворешна трговија со пре-

хранбени производи; 070320-надворешна трговија со неспрехранбени производи

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно-трговско работење е Пиргози Шерафедин, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4529/92. (1918)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4480/92, на регистарска вложка бр. 1-18272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало, експорт-импорт „Динамик“, Д.О.О., ул. „Пионерска“ бр. 2, Кавadarци. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 13.IV.1992 година, а основач е Малинков Зоран.

Дејности: 013041, 013042, 020140, 020202, 07, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070226, 070230, 070250; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Малинков Зоран, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4480/92 (1919)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1680/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското-угостителско приватно претпријатие „СОРО-ПРОМЕТ“, експорт-импорт, п.о., ул. „Илка Присаѓанка“ бр. 39, Прилеп. Основач на претпријатието е Талески Методија.

Дејности: 013904, 030003, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 080129, 080190, 080211, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090179, 090189, 090209, 110309, 110909, 120363

Полни овластувања, полна одговорност.

Во внатрешниот и надворешниот промет претпријатието го застапува и претставува Талески Методија, директор, со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1680/92. (1920)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2279/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство на прехранбени производи „11 Октомври-Еурофод“, Д.О.О., со П.О., ул. „Војводинска“ 66, Прилеп.

Дејности: 013021, 013022, 013030, 030003, 013041, 013042, 013043, 013050, 013072, 013099, 013074, 013200, 013113, 013115, 013121, 020140, 011941, 012321, 012421, 090171, 090172, 090179, 090183, 060503.

Полни овластувања; полна одговорност.

Петре Вртаноски, директор, со неограничена одговорност, во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2279/92. (1921)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2207/92, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Акционерското угостителско туристичко трговско-производно друштво во сопственост, увоз-извоз, „ЈУГОСЛАВИЈА“, Прилеп, П.О., кон „ЕУРОИИПБ:СТ 11 ОКТОМВРИ“ Акционерско друштво во сопственост, Прилеп, и припојувањето на дејноста на акционерското друштво уште со дејностите: 110202, 080112, 080122, 080123, 080129, 080201, 080202, 013021, 013022, 013130, 030003, 013041, 013042, 013043, 013050, 013072, 013099, 013074, 013020, 013113, 013115, 013121, 020140, 013134, 013139, 013190, 011941, 012130, 012321, 012310, 013321, 012623, 090171, 090172, 090179, 090110, 090150, 090181, 090183, 090189, 060501, 060601, 050209, 050301, 050302, 110620, 110903, 110905, 110909.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2207/92. (1922)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2238/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за хотелиерство, угостителство и туризам „11 Октомври-Еуротурист“, Д.О.О. со П.О., Прилеп.

Дејности: 110202, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060900

Полни овластувања; полна одговорност.

Директор на Друштвото е Пецо Мартиноски, со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2238/92. (1923)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6162/92, на регистарска влошка бр. 1-3808-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет со стоки на големо и мало, посредување, застапување, маркетинг и извоз-увоз, „Бипром“, Ц.О., нас. Речани бб, Титов Велес.

Претпријатието ги проширува следните дејности во внатрешно-трговскиот промет: 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070125, 070129, 070131, 070140, 070150, 070219, 070221, 070222, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260; откуп на земјоделски производи; откуп на живина и добиток; откуп на шумски плодови; откуп на секундарни индустриски сировини 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6162/92 (1924)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5244/92, на регистарска влошка бр. 1-19400-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното трговско претпријатие „БРАИ“, увоз-извоз на големо и мало, ц.о., ДОО, ул. „Никола Карев“ бр. 4/37, Титов Велес. Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.IV.1992 година, а основач е Мирчевска Милена.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 110302, 110303, 110309, 110304, 110620, 110909, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мирчевска Милена, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5244/92 (1925)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1841/92, на регистарска влошка бр. 1-5571, го запиша во судскиот регистар основањето на „УТВА“ Претпријатие за производство, услуги и промет, Ц.О., ул. „Ристо Крле“ бб, Струга. Основач е Угриновски Трајче Ангеле.

Дејности: 070110, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070132, 070140, 070213, 070221, 070223, 070224, 070225, 070260, 011832, 011942, 012142, 012310, 012699, 050100, 050301, 050302, 090181, 080201.

Полна одговорност; полни овластувања.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Трајче Угриновски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1841/92 (1926)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1493/92, на регистарска влошка бр. 1-4307-0, го запиша во судскиот регистар основањето на „БАКО“ Трговско претпријатие на големо и мало, експорт-импорт, Ц.О., Борново, Струмица. Основач на претпријатието е Боневски Мите.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 110303, 110309, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090209, 020110, 020140, 020202, 030003, 070310, 070320; малограѓански промет со Грција и Бугарија; посредување и застапување.

Во правниот промет со трети лица, неограничени овластувања. Одговара со сите свои средства, потполна одговорност. За обврските на претпријатието основачот не одговара.

Боневски Митко, директор на претпријатието, го застапува во внатрешниот и надворешниот трговски промет, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1493/92 (1927)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1957/92, на регистарска влошка бр. 2-75, го запиша во судскиот регистар основањето на Услугната занаетчиска задруга „УМЕТНОСТ“, Ц.О., ул. „Ристо Крле“ бб, Струга. Основачи се: Мехмеди Фатмир, Алуши Баки, Муртезовски Нури, Ангелковски Војо, Колоски Андрија, сите од Струга, и Митровски Ново од с. Подмоле, Охрид.

Дејности: 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129,

070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот во внатрешно и надворешно-трговскиот промет со трети лица, со неограничени овластувања е Колоски Андрија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1957/92. (1928)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1584/92, на регистарска влошка бр. 1-4383-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Акционерското друштво ЗИК „Овче Поле“, Св. Николе, друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост „Градинар“, увоз-извоз. Основач е А.Д., ЗИК „Овче Поле“, ДОО „Зелон“, Св. Николе.

Дејности: 013030, 070122, 110302, 07012, 070129, 07013, 070132, 07021, 07022, 070219, 070250, 08023, 080190, 020201, 1106, 11061, 110611, 110909, 07031.

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Трајан Постолов, вршител на должноста, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1584/92. (1929)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5525/92, на регистарска влошка бр. 1-19645-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „АРБАТ“, Ц.О., увоз-извоз, ул. „Коле Канински“ бр. 12, Скопје. Фирмата е основана со акт за основање од 9.V.1992 година, а основач е Рајевски Војчо.

Дејности: 011411, 011412, 011420, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 090201, 110309, 110301.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничено овластување. Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Рајевски Војчо, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5525/92. (1972)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9964/92, на регистарска влошка бр. 1-22865-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на „Мета-Авиотранспорт, Македонија“ А.Д. за превоз на патници и стока во воздушен сообраќај, трговија и деловни услуги-Скопје, со Ц.О., ул. „Гоце Делчев“ бр. 6.

Основачи: А.Д., „Мета“, Охрид, со Ц.О. пос „Авиотранспорт“, ц.о., Скопје. Климент Билко, Соња Маленко, Бранко Горбиски, Насте Косарко, Фатмир Дема, Буран Сакири, Пецо Педановски, Диана Чоролоска, Маја Билко, Жарко Пановски, Зоран Горбевик, Живко Крстевски, Јован Јурукоски, Павел Маленко, Маја Наумовска, Горан Јовановски, Слободан Тасевски, Драган Стефановски, Спјетим Сакири, Кирил Чејковски, Тања Билко, Мирослав Наумовски, Бошко Трески, Киро Николовски, Вељо Таневски, Димитар Антов, Александар Мојсов, Љупчо Јорев, Тодорчо Пановски, Никола Петковски, Стеван Матиќ, Миодраг Патриотиќ, Кузман Лаловски, Драги Мисевски, Стоје Арсовски, Димитар Секулов, Александар Маленко, Димче Димовски, Никола Трендов, Александар Божиновски, Станко Петрушевски, Роме Стојановски, Орде Коневски, Александар Марковски, Слободан Павоски, Марјанчо Биковски, Златко Продовиќ, Божидар Бајик, Митре Аритоновски, Драги Рајцин, Трајко Коцов, Димитрије Стерјов, Живко Палевски, Благоја Талевски, Драган Македларски, Гордана Пасовска, Александар Стефановски, Струмка Савовска, Милевка Митковска, Илија Митковски, Миладин Симиќ, Александар Зикон, Зоран Мирчевски, Станиша Христов, Трајкоски Драгољуб, Ивановски Момчило, Јован В. Павловски, Целовски Коста и Александар (Сапо) Манев. (Вкупно: 72 основачи од кои 2 основачи правни лица и 70 основачи физички лица).

Дејности: 080201, 080202, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060301, 060302, 060303, 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 020110, 020120, 020140, 020201, 020302, 030003, 030004, 090121, 090171, 090172, 090179, 090183, 090202, 090209, 100103, 100390, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110902, 110303, 110909, 120190, 120311, 120312, 120341, 120363, 120364, 130212 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013072, 013073, 013071, 013074, 013115, 013121, 013400, 090160, 090150, 012001, 050203, 998267; работи на надворешно-трговско работење: 070310, 070320; менувачки работи; изведување на инвестициони

работи во странство; застапување на странско лице; изведување и реализација на инвестиции и инвестициони работи во странство; услуги на меѓународниот промет на стоки и патници; угостителски и туристички услуги и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на домашна и странска стока во слободни царински продавници, организирање, реализација и изведување на меѓународни саеми, продажба на странски стоки од конSIGNационен склад, вршење на малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија, СР Југославија.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски друштвото одговара со сите свои средства. Во внатрешниот промет друштвото го застапува Соња Маленко, в.д. директор, без ограничување. Во надворешно-трговскиот промет друштвото го застапува Соња Маленко, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9964/92 (1469)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5097/92, на регистарска вложка бр. 1-196840-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно трговското претпријатие „Јак-терм“, Ц.О., Скопје, ул. „Миле Попјорданов“ бр. 70/36. Основач на претпријатието е Јакимовска Емилија од Скопје.

Дејности: 011312, 011320, 050209, 050301, 070123, 070223, 070224, 090123, 110402, 110403, 110404.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Јакимовска Емилија, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5097/92. (1965)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3943/92, на регистарска вложка бр. 1-5497-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и проширување на дејноста на Претпријатието во приватна сопственост за промет на големо и мало, увоз-извоз „Тренд-Комерц“, Ц.О., Скопје, булевар „АВНОЈ“ бр. 82/1, Скопје.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070310, 070320, 060503, 110309, 110403, 110903, 110909. Се брише основачот Наташа Тодоровска, ул. „Даме Груев“ бр. 5/8-15, Скопје. Се допишува како нов основач Борислав Перовски, ул. „Разловечко востание“ 11/20, Скопје, М.Б. 1507935450129. Се проширува со следните нови дејности: 070230, 070240, 070260, 110403, 110903.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3943/92. (1966)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4878/92, на регистарска вложка бр. 1-19763-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „КОР“, Д.О.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ 26/1-29. Основач: Георгиевски Стоилчо.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320.

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица одговара во висина на основачки средства. Лице овластено за застапување е Георгиевски Стоилчо. Лице овластено за застапување во надворешно-трговски промет е Георгиевски Стоилчо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4878/92. (1967)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4760/92, на регистарска вложка бр. 1-10799-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата „Националшпед“, А.Д., Скопје, Д.О.О. за производство „Националпродукт“ Ц.О., бул. „Кочо Рацин“ 66. Кон претпријатието пристапуваат новите основачи: Ангелчо Ефтимовски, Зорица Јосифовска, Катица Николовска-Јанева, Љиљана Велевска, Мириана Еленовска, Зорица Ивановиќ-Пејчова, Стојанка Јанева, Тајана Костовска, Љубомир Трајковски, Људмила Хаџи-Бошкова, Моник Камил, Горги Брџевски, Константин Илиќ, Атула Камани, Зоран Калков со одлука бр. 03-386 од 19.11.1992 година. Претпријатието ги прецизира постоечките дејности: 011920, 011990.

Се брише досегашното својство на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет Ефтимовски Ангелчо, в.д. директор без ограничување, а се запишува Ефтимовски Ангелчо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4760/92. (1968)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3876/92, на регистарска вложка бр. 1-19254-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар основањето на Претпријатието за сервисирање лифтови „Дака-Сервис“, ДОО-ЦО, Скопје, Градски зид блок 13. Претпријатието е основано со акт 01-01 од основачот Холдинг претпријатие „Давид Пајич-Дака“ Белград.

Дејности: 050301 – поставување и поправка на градежни инсталации, одржување, поправка, ремонт и реконструкција на лифтови, доработка и изработка на делови за лифтови.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Попоски Трајан в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3876/92. (1969)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2190/92, ја запиша во судскиот регистар Водостопанската работна организација „Водостопанство Охридско езеро“ Охрид, П.О., ул. „Македонска“ – 8 Охрид.

Дејности: 070123, 070124, 070132, 070223, 070224, 070250, 080114, 080190.

Полни овластувања, полна одговорност. Лице овластено за застапување е директорот м-р Јован Јолаковски од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2190/92. (1970)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4290/92, на регистарска вложка бр. 1-15050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар надворешно трговскиот промет на Приватното претпријатие за производство „МАКИПЛАСТ“, Скопје, со п. о., ул. „Никола Киров Мајски“ бр. 44.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.

Лазаровски Кирил директор, со неограничени овластувања за застапување: надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4290/92. (1997)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4061/92, на регистарска вложка бр. 1-18841-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуга „ТАРА“, ДОО, експорт-импорт, ул. „Илинденска“ бр. 3, н. Илинден, Скопје. Сократен назив на фирмата е: „Тара“, ДОО, експорт-импорт, Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012002, 012142, 012515, 012516, 012522, 012524, 012622, 012623, 013010, 013021, 013041, 013113, 013114, 013115, 020140, 030003, 030004, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070129, 070140, 070212, 070213, 070214, 070221, 070223, 070224, 070229, 070250, 080114, 080190, 080201, 080202, 090121, 090139, 110903, 110904, привремен увоз – извоз на стоки и опрема за производство и пружање на услуги; работи на посредување; работи на застапување; работи на долгорочна кооперација; меѓународни агенциски работи; надворешен трговски промет: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, 07032 – надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија; застапување и продажба на странска стока од конSIGNациони складишта; работи на закуп лизинг.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4061/92. (1998)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5208/92, на регистарска вложка бр. 1-15240-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за градежништво, услуги и трговија „ГЛОБОЧКИ“, експорт – импорт, д. о. о., ул. „Владимир Комаров“ бр. 27-1/1, Скопје.

Дејностите во надворешен промет се прошируваат со: изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Југославија; изведување на градежни, градежно – занаетчиски, рударски, хидротехнички и други сл. работи на внатрешно уредување и декорација; изведување на инсталации, монтажни и демонтажни работи и работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки; изградба на комплетни објекти и испорака на опрема; делови и материјали и технолошки линии и други компоненти; организација и изградба на комплетни објекти (инженеринг); изведувачки инженеринг и советодавен (консалтинг) инженеринг; стручно технички надзор над известувањето на инвестициони работи во странство и над изградбата на инвестициони објекти; давање на стручна помош, односно консултантски услуги во текот на изградбата и во работата на изградените објекти; обука на работници, пренос на знаење и искуство и организирање на производство на изградени објекти; други работи и изведување на инвестициони работи во странство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5208/92. (1999)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5140/92, на регистарска вложка бр. 1-19593-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги „МЕДИТЕРАН“, увоз-извоз, ц.о., ул. „Тодор Чангов“ бр. 46/1, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 30.IV.1992 година, а основачи се Силјаноска Божица и Силјаноски Златко.

Дејности: 011314, 011319, 011320, 011390, 011420, 011810, 011930, 011941, 012142, 012310, 012321, 012322, 013030, 013042, 013050, 013113, 013114, 013115, 013121, 013903, 050301, 050302, 060502, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090140, 090181, 090201, 110309, 110903, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп: купување и пласман на земјоделско-сточарски и др. производи, шумски плодови и производи и сл.; надворешна трговија: 070310, 070320, посредување во надворешно-трговскиот промет; застапување на странски фирми; изведување на градежни работи во странство, продажба на странска стока и консигнација; респектор.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага, целосно (ц.о.).

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот-трговски промет е Силјаноска Божица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5140/92 (2000)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3937/92, на регистарска влошка бр. 1-18748-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие за увоз-извоз и внатрешен промет „Бодвел“, д.о.о., бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 39/7-11, Скопје. Основач е Весна Станковска.

Дејности: 020110, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има целосни овластувања без ограничување и настапува во своје име, за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства со кои располага.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Весна Станковска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3937/92. (2001)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6686/92, на регистарска влошка бр. 1-20574-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за застапување, инжењеринг, трговија, производство и транспорт „ФАМИНАЛ“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Кочо Рацин“ бр. 20/33, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/92, а основач е Тасевски Александар, МБ 1410593450140 и рег. бр. 973287.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110909, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 060502, 090132, 090133, 090139, 050301; дејности во надворешен трговски промет: 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тасевски Александар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6686/92. (2002)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6226/92, на регистарска влошка бр. 1-19843-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија и угостителство „Младост“, експорт-импорт, Д.О.О., Гостивар, ул. „Бориле Јовановски“ бр. 56.

Основач: Саве Гиноски со одлука за основање од 20.V.1992 година.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 07012, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 110309, 110909, 070127, 070128, 070129, 070131, 070150, 070250, 070310, 070320, 080122, 080119, 080221, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 013042, 013041, 013050, 090110, 090123, 090140.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Саве Гиноски, директор, со неограничени овластувања за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6226/92. (1934)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5551/92, на регистарска влошка бр. 1-19647-0-0-0, го запиша во суд-

скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало „Карап Мала“, Ц.О., Куманово, ул. „Миле Кипра“ бр. 59. Претпријатието се основа со акт бр. 1 од 8.V.1992 година од основачот Стојковски Љубиша.

Дејности: 011941, 011949, 0130, 01305, 013050, 01309, 013099, 02014, 020140, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070223, 070224, 070225, 070229, 070250, 070310, 070320, 08012, 080129, 080190, 0802, 08021, 080202, 0901, 09012, 090121, 090122, 090123, 090129, 110303, 110309, 1104, 110401, 110402, 110403, 110404, 1109, 110903, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства. Стојковски Љубиша, директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5551/92. (1935)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2241/92, на регистарска влошка бр. 1-2757, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз извоз „11 Октомври Еуротренд“, Д.О.О. со П.О., Прилеп, и иста та ќе гласи: Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз извоз „11 Октомври Еуроград“, Д.О.О. со П.О., - Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2241/92. (1936)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2115/92, на регистарска влошка бр. 1-344 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешовитата сопственост Рудници и фабрика „Партизан“, п.о., Прилеп, уште со: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи. Лице овластено за застапување во вршење на работи во надворешно-трговскиот промет е Станковиќ Гојко, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2115/92. (1937)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1282/92, на регистарска влошка бр. 1-233-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на Претпријатието во општествена сопственост Рудници за олово, цинк и преработка, Злетово, ц.о. ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2-Пробиштип, застапувано од генералниот директор Богдан Пешовиќ, дипл. руд. инж... Дејности: 0606, 06060, 060601, 110309, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредничтво и вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот и сл. менувачки работи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1282/92. (1938)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2298/92, на регистарска влошка бр. 1-3156-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и лицето овластено за застапување на Претпријатието за производство, промет и туризам „Тео-Про“, ц.о., експорт-импорт, Скопје, „Лазар Поп Трајков“ бб. Се брине Теодосије Бужаревски, основач и директор на претпријатието, без ограничување, заради истапување, а се запишува Билјана Бужаровска, основач на претпријатието.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Билјана Бужаровска, директор, без ограничувања. Претпријатието во надворешно трговскиот промет го застапува Билјана Бужаровска, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2298/92. (1939)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6014/92, на регистарска влошка бр. 1-19744-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, монтажа, промет, инженеринг и надворешна трговија „Скомак“, д.о.о., експорт-импорт, Скопје, ул. „Знеполе“ бр. 33, со акт за основање од основачите Кајдамов Нако и Матевски Трпе.

Скратен назив „Скомак“, д.о.о., експорт-импорт Скопје.
Дејности: 011311, 011320, 012201, 012421, 017110, 050100, 05020, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070134, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110902, 110909; други неспомнати услуги.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување; застапување; консигнации; изведби на градежно-занатски работи.

Претпријатието настапува во правниот промет во своје име и за своја сметка. За своите обврски претпријатието одговара со сите средства со кои располага.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговски промет е Нако Кајдамов, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6014/92. (1941)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3799/92, на регистарска влошка бр. 1-19501-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на „НИССАУТО СКОПЈЕ“, застапување и трговија, д.о.о., ул. „Даме Груев“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 15.1.1992 година, а основач е „НИССАУТО ЈУГОСЛАВИЈА“, д.о.о., ул. „Титова“ бр. 36, Љубљана.

Дејности: 070140, 070230, 090121, 110302, 110303, 110309, 110909, дејности во надворешно-трговскиот промет: 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи; работи на застапување на странски лица; работи на посредување во надворешно-трговскиот промет.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Димитар Овчаров, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3799/92. (2003)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7009/92, на регистарска влошка бр. 1-20415-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „МАКО-КО“, извоз-увоз, д.о.о., бул. „Јане Сандански“ бр. 90-1/1, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 10.VI.1992 година, а основач е Марика Костова, МБ 1007950455096.

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090181, 090183, 110309, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Марика Костова, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7009/92. (2004)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5766/92, на регистарска влошка бр. 1-19734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „Ранди комерц“, извоз-увоз, друштво со ограничена одговорност, ул. „Вардарска“ бр. 22, Кавадарци. Скратен назив на фирмата е „Ранди комерц“, извоз-увоз, ДОО, Кавадарци. Претпријатието е основано со акт за основање од 15.V.1992 година, а основач е Ванчо Филковски, л.к. бр. 78975, СВР Кавадарци.

Дејности: 011320, 011311, 011312, 011314, 011390, 013500, 011710, 070320, 070310, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 110404, 110309, 110909

Неограничено овластување; ограничена одговорност.

Овластен потписник на жиро сметката и директор е Ванчо Филковски.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговско работење е Ванчо Филковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5766/92. (2005)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1969/92, на регистарска влошка бр. 1-16737-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ДАВИД-ТРЕЈД“, експорт-импорт, Д.О.О., ул. „20 Октомври“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 19.XII.1991 година, а основач е Богданов Слободан.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 080190; дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Богданов Слободан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1969/92. (2006)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1458/92, на регистарска влошка бр. 1-18983-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „МАЖИНО“, експорт-импорт, п.о., ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 36, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1/1 од 17.IV.1992 година, а основач е Милдрад Лазовски, л.к. бр. 874095 и МБ 3107950450088, ГСВР Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110404, 110903, 110909, надворешно-

трговски дејности. 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, потполна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4658/92. (2007)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4876/92, на регистарска влошка бр. 1-19263-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало „ФУГА-КОМЕРЦ“, Ц.О., експорт-импорт, ул. „Дижонска“ бр. 64, Скопје. Основачи се Јануз Фуга и Менду Фуга.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јануз Фуга, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4876/92. (2008)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1389/92, на регистарска влошка бр. 1-4222-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „ВАЛПРОМ 92“, П.О., ул. „Цар Самуил“ бр. 25, Кочани. Основач на претпријатието е Валентина Попова, л.к. бр. 75890 и МБ 1807965498006, УВР Кочани.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08019, 080190, 060502, 030003, 02011, 020110, 110903, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските кон трети лица одговара со сите свои средства, потполна одговорност.

Директор на претпријатието е Валентина Попова, со неограничени овластувања, која ќе го застапува и претставува претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1389/92. (2009)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5603/92, на регистарска влошка бр. 1-19691-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, посредување, застапување и извоз-увоз „АСИКОВАЦ“, Д.О.О. ул. „Серана“ бр. 115, Скопје. Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 11.V.1992 година, а основачи се Саид Гултен и Хаджич Сеад.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 080201, 080202, 080190, 060501, 060502, 060503; дејности во надворешен промет: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Саид Гултен, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5603/92. (2011)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 639/92, на регистарска влошка бр. 1-4650, го запиша во судскиот регистар основањето на „ГРАП-КОМЕРЦ“ Приватно претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало и извоз-извоз, со П.О., ул. „Горги Зековски“ бр. 38, Битола.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070140, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070310, 070320, 070132, 070231, 070150, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 060809.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со потполни овластувања и одговорности ризикот го сноси основачот во висина на вложените средства.

Директор е Талевски Александар, со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 639/92. (2012)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 708/91 од 26. V. 1992 г. отвори стечајна постапка над Претпријатието „Мијопром“ – Гевгелија. За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија во овој суд; За стечаен управник се определува Никола Варенов, шеф на Југобанка, Експозитура Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на ден 22. X. 1992 г. во 10.50 часот во соба бр. 60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1457)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1584/91 од 2. IV. 1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет „Рудина Промет“ од Скопје. За стечаен судија се именува Хариклија Мартиновска, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Томо Пановски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 64/II-9, тел. 413-422.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 27. X. 1992 година во 8.00 часот во соба број 81 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1467)

Со решението Ст. бр. 15/90 од 18. IX. 1992 година, Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка над ППС „Унионинвест“ – Струмица. По правосилноста на решението, ППС „Унионинвест“ – Струмица да се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија – во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1468)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 87/92 од 23. IX. 1992 отвори стечајна постапка кон ПП „Рисандо Комерц“. За стечаен судија е определен Коста Споа, а за стечаен управник Душан Бакревски од Битола, ул. „Стив Наумов“ бр. 109-а.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до стечајниот совет со два примероци со докази таксирани со 100 денари судски такси. Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 16. XI. 1992 година во 11 ч. Се повикуваат должниците долговите кон должникот да ги измират без одлагање.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 24. IX. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1470)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 162/92 од 23. IX. 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Југоимпекс“ – Битола. За стечаен судија е определен Коста Споа, а за стечаен управник Пецаков Киро од Битола, 76/13.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до стечајниот совет со два примероци со докази таксирани со 100 денари судски такси. Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 16. XI. 1992 г. во 12 ч. во Окружниот стопански суд во Битола.

Се повикуваат должниците да ги измират обврските кон должникот.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 24. IX. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1471)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 до 8 и точките 10 и 11 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90 – кој се применува како републички пропис, и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/92), Републичкиот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ

За порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец септември 1992 година

1. Месечниот коефициент на пораст на цените на производителите на индустриски производи во септември 1992 година во однос на август 1992 година е 0.70.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на септември 1992 година е 13.547.

3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на септември 1992 година е 0.383.

4. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 25.043.

5. Месечниот коефициент на пораст на цените на мало во септември 1992 година во однос на август 1992 година е 0.160.

6. Коефициентот на порастот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на септември 1992 година е 11.960.

7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на мало од почетокот на годината до крајот на септември 1992 година е 0.354.

8. Коефициентот на порастот на цените на мало во септември 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 20.138.

9. Коефициентот на порастот на трошоците на животот во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на септември 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 10.473.

ДИРЕКТОР

Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

1200. Одлука за формирање на курсот на денарот	1133
1201. Одлука за определување највисокото ниво на цените на одделни производи и услуги	1133
1202. Одлука за определување највисоки цени на електричната енергија	1133
1203. Одлука за определување на највисоката откупна и малопродажна цена на млекото	1134
1204. Одлука за определување највисоки цени на брашното и лебот	1134
1205. Одлука за определување највисоко ниво на станарината	1135
1206. Одлука за определување највисоко ниво на цените на одделни комунални услуги	1135
1207. Одлука за определување највисоко ниво на цените на услугите за задолжително осигурување на моторните возила	1135
1208. Одлука за определување највисоко ниво на цените на ППТ услугите	1135
1209. Одлука за определување највисоко ниво на цените на погребалните услуги	1136
1210. Одлука за начинот на формирање на цените на маслото за јадење и шеќерот	1136
1211. Одлука за условите и начинот на продажба на одделни производи за денари што потекнуваат од продажба на ефективни странски средства	1136
1212. Одлука за изменување на Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи	1137
1213. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на малопродажни цени на одделни деривати на нафта за индивидуалните земјоделски производители	1137